

**Važna napomena:** *Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na makedonski jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa ciljem da se pripadnicima i pripadnicama nacionalne manjine, čiji je jezik u službenoj upotrebi u Republici Srbiji, omogući da se na svom jeziku i pismu obaveste i upoznaju sa sadržinom teksta propisa, odnosno akta koji je predmet ovog prevoda.*

*Misija OEBS u Srbiji posebno napominje da je isključivo i jedino pravno-relevantan i merodavan tekst propisa, odnosno akta (koji je predmet prevoda u ovom dokumentu) koji je objavljen na srpskom jeziku, u skladu sa i shodno propisu koji uređuje objavljivanje zakona i drugih propisa i akata u Republici Srbiji.*

*Za potrebe prevoda ovog propisa Misija OEBS u Srbiji angažovala je kompaniju Eurotranslate d.o.o. koja je u celosti, i u svemu prema pravilima struke, odgovorna i garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda na makedonski jezik. Misija OEBS u Srbiji ni po jednom osnovu nije odgovorna i ne garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda.*

**Важна забелешка:** *Преводот на овој пропис, односно акт од српски јазик на македонски јазик го овозможи Мисијата на Организацијата за европска безбедност и соработка во Република Србија (натаму: Мисија ОЕБС во Србија) со цел на припадниците и припадничките на националното малцинство, чии јазик е во службена употреба во Република Србија, да им овозможи на својот јазик и писмо да се известат и запознаат со содржината на текстот на прописот, односно актот кој е предмет на овој превод.*

*Мисијата ОЕБС во Србија посебно напомнува дека е исклучително и единствено правно-релевантен и меродавен текстот на прописот, односно актот (кој е предмет на превод во овој документ) кој е објавен на српски јазик, во склад со и согласно на прописот кој уредува објавување закони и други прописи и акти во Република Србија.*

*За потребите на превод на овој пропис Мисијата ОЕБС во Србија ја ангажира компанијата Eurotranslate д.о.о. која во целост, и во се според правилата на струката, е одговорна и гарантира за јасноста, прецизноста, вистинитоста и точноста на извршениот превод на македонски јазик. Мисијата ОЕБС во Србија ни по една основа не е одговорна и не гарантира за јасноста, прецизноста, вистинитоста и точноста на извршениот превод.*

Врз основана член 44 став 3, член 52 став 4, член 53 став 3 и член 55 од Законот за националните совети на националните малцинства („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС и 55/14),

министерот за државна управа и локална самоуправа донесува

## **ПРАВИЛНИК**

**за начинот на водење на посебен избирачки список на националното малцинство**  
"Службени гласник РС", бр. 72 од 14 јули 2014, 81 од 1 август 2014- исправка

### **Член 1.**

Со овој правилник поблиску се уредуваат начинот на водење на посебниот избирачки список на националното малцинство (во натамошниот текст: посебен избирачки список) и други прашања кои се од значење за потполно, точно и ажурно водење на посебниот избирачки список.

### **Член 2.**

Изјава за поддржување на барањето за формирање на посебен избирачки список (Образец 1) отпечатен е кон овој правилник и е негов составен дел.

### **Член 3.**

Уписот во посебниот избирачки список се врши исклучително на лично барање на припадникот на националното малцинство.

Барањето за упис во посебниот избирачки список (Образец 2) отпечатен е кон овој правилник и е негов составен дел.

### **Член 4.**

Органот на управатана единицата на локалната самоуправа, по приемот на барањето за упис во посебниот избирачки список, по службена должност врши увид во единствениот избирачки список кој се води во Република Србија, поради утврдување на постоење на општи услови за стекнување на активно избирачко право кај подносителот на барањето.

Ако органот на управата на единицата на локалната самоуправа врз основа на извршениот увид утврди дека се исполнети општите услови од ставот 1 на овој член, донесува решение за упис во посебен избирачки список.

Ако органот на управатана единицатана локалната самоуправа утврди дека подносителот на барањето не ги исполнува општите услови за стекнување на избирачко право, донесува решение со кое барањето за упис во посебен избирачки список се одбива.

Ако барањето содржи очевидни погрешки во името, како и други очевидни погрешки, органот на управата на единицата на локална самоуправа постапува на начин опишан во ставот 2\* на овој член и за тоа ја исполнува рубриката „Примедби“.

„Службени гласник РС“, број 81/2014

#### Член 5.

Бришењето од посебниот избирачки список се врши по службена должност или врз основа на барање за бришење, кое своерачно потпишано се поднесува во писмена форма до органот на управата на единицата на локалната самоуправа според местото на живеење односно престојувалиштето на подносителот на барањето.

Барањето за бришење од посебниот избирачки список (Образец 3) отпечатен е кон овој правилник и е негов составен дел.

#### Член 6.

Посебниот избирачки список може да го води и ажурира еден или повеќе службеници кои мораат да имаат овластување на раководителот на органот.

Ажурирање на посебниот избирачки список, во смисла на овој правилник, е вршење на сите промени во посебниот избирачки список (упис, бришење, измена, дополние или исправка) на начин и по постапка утврдена со закон.

#### Член 7.

Право на увид во посебниот избирачки список има секој припадник на национално малцинство со цел на проверка на лични податоци упишани во посебниот избирачки список.

Увид во дел од посебниот избирачки список може да се изврши непосредно во општинската, односно градската управа во која припадникот на националното малцинство има живеалиште, во согласност со законот кој уредува заштита на лични податоци.

#### Член 8.

Решение за заклучување на посебниот избирачки список донесува и потпишува министер надлежен за водење на посебен избирачки список и се заверува со печат на министерството.

Министерството надлежно за водење на посебен избирачки список заверува печатени изводи од тој список класифицирани по единици на локална самоуправа и избирачки места.

Печатените изводи од посебниот избирачки список се заверуваат на начин што на последната страница на изводот се печати редниот број на избирачот со кој е заклучен изводот, потпис на министерот надлежен за водење на посебен избирачки список и отпечаток на печатот на министерството.

По заклучувањето на посебниот избирачки список општинската, односно градската управа барањето за упис на промените во посебниот избирачки список, со прилозите, го доставува по електронски пат до министерството надлежно за водење на посебен избирачки список без одложување, а најдоцна следниот ден доколку барањето е примено непосредно пред истекот на работното време.

#### Член 9.

Класифицирањето на избирачите на бирачките места утврдени со решение на Републичката изборна комисија за единицата на локалната самоуправа, до моментот на заклучувањето на посебниот избирачки список и со состојбата запишана во посебен избирачки список пред неговото заклучување, го вршат општинските, односно градските управи.

По заклучувањето на посебниот избирачки список класифицирањето на избирачите на бирачки места за сите единици на локалната самоуправа го врши министерството со техничка и друга помош на градските и општинските управи.

#### Член 10.

Со денот на стапувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на водење на посебниот избирачки список на националното малцинство („Службени гласник РС”, број 91/09).

#### Член 11.

Овој правилник стапува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службени гласник Републике Србије”.

Број 110-00-51/2014-17

Во Белград, на 10 јули 2014 година

Министер,

др **Кори Удовички**, с.р.

#### **ПРИЛОЗИ**

Образец 1 - Изјава на припадник на националното малцинство за поддржување на барањето за образување на посебниот избирачки список

Образец 2 - Барање за упис во посебен избирачки список на националното малцинство

Образец 3 - Барање за бришење од посебниот избирачки список на национално малцинство

**ИЗЈАВА  
НА ПРИПАДНИК НА НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО ЗА ПОДДРЖУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА  
ОБРАЗУВАЊЕ НА ПОСЕБЕН ИЗБИРАЧКИ СПИСОК**

Го поддржувам барањето за образување на посебен избирачки список на \_\_\_\_\_ национално малцинство  
(да се наведе назив на националното малцинство)

Припадник на националното малцинство \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(име и презиме) (ЕМБГ) (адреса на живеалиште)  
\_\_\_\_\_  
(потпис)

Се потврдува дека оваа изјава \_\_\_\_\_ своерачно ја потпиша.  
(име и презиме)

Идентитетот на припадникот на националното малцинство утврден е врз основа на увид во личните исправи.

Согласно со членот 44 ст. 7 од Законот за националните совети на националните малцинства („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 –УС и 55/14) надомест за заверка не се наплатува.

Ов. бр. \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ часот.  
(место) (датум)

Надлежен орган за заверка \_\_\_\_\_  
(место)

Референт за заверка,

\_\_\_\_\_  
(потпис)

\_\_\_\_\_  
(име и презиме)

**ЗАБЕЛЕШКА:** Изјавата подносителот на барањето ја умножува во потребен број примероци. Изјавите се доставуваат сложени по азбучен ред на презимето на припадникот на националното малцинство, во прилогот на пописот на сите припадници на националното малцинство кои го поддржуваат барањето за формирање на посебен избирачки список, со тоа што пописот се доставува во пишан и во електронски облик (ЦД) и така да во двата облици биде истоветен. Барањето за формирање на посебен избирачки список мора да го поддржи најмалку 5% (а не помалку од 300) припадници на националното малцинство за кое се поднесува барањето, според последниот попис на населението од 2011 година.

ОПШТИНА \_\_\_\_\_, ГРАД \_\_\_\_\_  
(назив на единица на локална самоуправа до која се поднесува барањето)

**Б А Р А Њ Е**

за упис во посебен избирачки список \_\_\_\_\_ национално малцинство  
(назив на националното малцинство)

**Подносител на барањето:**

ИМЕ \_\_\_\_\_

ИМЕ НА ЕДЕН РОДИТЕЛ \_\_\_\_\_

ПРЕЗИМЕ \_\_\_\_\_

ПОЛ \_\_\_\_\_

ГОДИНА НА РАЃАЊЕ \_\_\_\_\_

ЕМБГ \_\_\_\_\_

БРОЈНА ЛИЧНА КАРТА \_\_\_\_\_ издадена во МВР / ПУ \_\_\_\_\_ ВО МЕСТО \_\_\_\_\_

МЕСТО НА ЖИВЕАЛИШТЕ \_\_\_\_\_

ОПШТИНА/ГРАД \_\_\_\_\_

УЛИЦА И БРОЈ \_\_\_\_\_

ТЕЛЕФОН (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
(не е обавезно но пожелно е да се упише)

Јас, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
(име) (име на таткото) (презиме)

како припадник \_\_\_\_\_ на национално малцинство поднесувам барање за  
(назив на националното малцинство)

упис во посебен избирачки список на моето национално малцинство, согласно со членот 32 ст. 1 и 2 и членот 47 став 3 од Законот за националните совети на националните малцинства („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС и 55/14).

**Подносител на барањето:**

Во \_\_\_\_\_, на ден \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(потпис)

**ЗАБЕЛЕШКА:** Сите податоци се пополнуваат читко, со печатни букви и идентично како што се упишани во личната карта.

ОПШТИНА \_\_\_\_\_, ГРАД \_\_\_\_\_  
(назив на единица на локална самоуправа до која се поднесува барањето)

**Б А Р А Њ Е**

за бришење од посебниот избирачки список \_\_\_\_\_ на национално малцинство  
(назив на националното малцинство)

Подносител на барањето:

ИМЕ \_\_\_\_\_

ИМЕ НА ЕДЕН РОДИТЕЛ \_\_\_\_\_

ПРЕЗИМЕ \_\_\_\_\_

ПОЛ \_\_\_\_\_

ГОДИНА НА РАГАЊЕ \_\_\_\_\_

ЕМБГ \_\_\_\_\_

БРОЈНА ЛИЧНА КАРТА \_\_\_\_\_ издадена во МВР / ПУ \_\_\_\_\_ ВО МЕСТО \_\_\_\_\_

МЕСТО НА ЖИВЕАЛИШТЕ \_\_\_\_\_

ОПШТИНА/ГРАД \_\_\_\_\_

УЛИЦА И БРОЈ \_\_\_\_\_

ТЕЛЕФОН (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
(не е обавезно но пожелно е да се упише)

Јас, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_,  
(име) (име на татко) (презиме)

Поднесувам барање да бидам бришан од посебниот избирачки список \_\_\_\_\_  
(назив на националното малцинство)

на национално малцинство, согласно со членот 53 став 3 од Законот за националните совети на националните малцинства („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС и 55/14).

Подносител на барањето:

Во \_\_\_\_\_, на ден \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(потпис)